



ИВА ДАМЈАНОВСКИ

ПРОФИЛ

Поседувајќи разновидно работно искуство во културен менаџмент, музичка едукација, проктен менаџмент и координација на меѓународни проекти во културниот сектор, пред се со едукативен карактер, Ива Дамјановски е и активен изведувач и учесник на голем број меѓународни истражувачки уметнички проекти како и независни младински проекти и иницијативи наменети за унапредување на локалната сцена. Истовремено има активна кариера како поет со неколку наградувани изданија, претставувања на реномирани меѓународни поетски и литературни фестивали и нејзината поезија е преведувана на повеќе од 10 јазици.

РАБОТНО ИСКУСТВО

Jeunesses Musicales Macedonia

2024

проектен координатор на проектот за родова еднаквост и инклузија во музичкиот сектор: Play it Loud! и член на меѓународната комисија на проектот Imagine за промоција на млади бендови

FAME'S Orchestral Performing Institute

2023 - 2024

проектен координатор во културниот сектор

- изработка на SOP, оптимизација на организацијата на проектот како и менаџмент и координација на тимот
- координација на учесниците, комуникација, логистичка супервизија и стратегија
- дизајн и организација на програмски содржини (избор на програма, ментори)
- изработка на наративни извештаи за апликации за државни фондови пред се за потребите на апликацијата на Creative Europe
- пишување на програмските текстови за концертните програми како и новинарски текстови за медиуми развивање стратегии за културен маркетинг
- букинг и продукциска организација
- изработка на наративни и аналитички извештаи за Министерството за Култура како и за Европската Комисија

Коларчева Задужбина, Белград

2023

соработник во Центарот за Музика

- организација на настани
- букинг на артисти
- програмска селекција
- развивање стратегии за културен маркетинг, пишување на програмски текстови за концертните, новинарски текстови за медиуми, наративни извештаи

Факултет за Музичка Уметност при УКИМ, Скопје

2019 - 2020

корепетитор

- корепетиција на студенти по виолина, класа проф. Олег Кондратенко
- корепетиција на студенти по соло пеење, класа проф. Славица Галиќ Петровска

КОНТАКТИ ЗА ПРЕПОРАКА

КОНТАКТ

+389 72307699

ivadamjanovski@gmail.com

Скопје

[ivadamjanovski](https://www.linkedin.com/in/ivadamjanovski)

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 - 2025

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN -
UNIVERSITÀ DI TRENTO

- MA Master of Musicology
110/110

2021 -

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- магистерски студии по
Музичка Интерпретација и
Композиција, пијано

2014 - 2019

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- дипломиран пијанист
- 9.86
- награда за најдобро
дипломиран студент за
2019/2020 год.

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

- English (C1) / TOEFL
- German (C1) / GOETHE
- Italian (B2) / PLIDA (B1)
- Serbian (B2)
- Turkish (B1)
- French (A2)

Александар Пековић

Коларчева Задужбина / CEO

Aude Nassieu Maupas

FAME'S Institute / CEO

Александар Герасимовски

Музичка Младина на Македонија /
претседател

Контакт информациите ќе бидат споделени на Ваше барање



ИВА ДАМЈАНОВСКИ

КНИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛИ/ПРЕПЕВИ

Ива Дамјановски е дел од платформата Версополис од 2021 година и благодарение на оваа платформа е претставена и учествува на меѓународните фестивали: Poetry International во Роттердам, Холандија, Cork International Poetry Festival во Корк, Ирска и Mostra de Artes da Palavra во Оеирас, Португалија и нејзината поетска селекција е издадена како тријазичен chapbook на секој од овие фестивали. Дел е од мултимедијалниот поетски проект на Креативна Европа Urban Travel Machines и настапува на Виенскиот Фестивал на Литературата во 2023 како дел од истиот. Застапена е во повеќе од педесет книжевни списанија и антологии и преведувана на англиски, српски, хрватски, словенечки, холандски, ирски, португалски, италијански, шпански, романски и грчки.

КОНТАКТ

- +389 72307699
- ivadamjanovski@gmail.com
- Скопје
- ivadamjanovski

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 - 2025

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN -
UNIVERSITÀ DI TRENTO

- MA Master of Musicology
110/110

2021 -

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- магистерски студии по
Музичка Интерпретација и
Композиција, пијано

2014 - 2019

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- дипломиран пијанист
- 9.86
- награда за најдобро
дипломиран студент за
2019/2020 год.

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

- English (C1) / TOEFL
- German (C1) / GOETHE
- Italian (B2) / PLIDA (B1)
- Serbian (B2)
- Turkish (B1)
- French (A2)

БИБЛИОГРАФИЈА И КНИЖЕВНИ НАГРАДИ

- Почнуваме** 2022
антологиска збирка составена од збирките
„Двоумење“ во целост и селекција од збирката „Тие“
- Тријажа** 2022
повеќејазична збирка поезија, издавачка куќа
„Темплум“
- добитник на специјалната награда на потскиот натпревар во Италија „Castello di Duino“ за песната „13ти Март, улиците на Сиена“, за најдобра песна со силна социјална/хуманистичка порака и лауреат на меѓународниот натпревар „Антево Слово“ за најдобра необјавена песна 2021
- Двоумење** 2020
збирка поезија, издавачка куќа „ПНВ Публикации“
 - добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ за најдобра збирка поезија
- Тие** второ и дополнето издание, издавачка куќа „ПНВ Публикации“ 2019
- Тие** 2017
збирка поезија, издавачка куќа „Блесок“
 - добитник на наградата „Игор Исаковски“ за најдобра дебитантска збирка поезија

КОНТАКТИ ЗА ПРЕПОРАКА

Соња Елзесер

Никола Маџиоров

Контакт информациите ќе бидат споделени на Ваше барање



ИВА ДАМЈАНОВСКИ

МУЗИЧКА КАРИЕРА

Ива Дамјановски е дипломирана пијанистка и професионална тереминстка. Како пијанистка настапува на фестивалот Piano Lab во Марина Франка, Италија, на серијата Римски концерти Concerti del Tempietto, има рецитал во Нашице, Хрватска и остварува неколку сопствени пијано рецитали во земјата. Свири со музичари од Македонската филхармонија како дел од нејзината редовна програма како пијанистка („Музика за 18 Музичари“ под палката на маестро Паскал Галоа, „Трансценденција за 4 пијана“, прв концерт во земјата за 4 пијана), тереминстка („Теремин Вокс Фантазија“, повторно прв концерт од овој тип во регионот), како и како член на хорот „Про Арс“ со кој во периодот до заминувањето во Италија активно снима во студиото на FAME'S. Остварила неколку работилници за теремин (како дел од програмата на музиколошките средби Music Point во Тренто, Италија и како дел од програмите на проектите на FAME'S и JMI). Активен член е на проектот Play it Loud! на Jeunesses Musicales International, кој се фокусира на промоција и имплементирање на вредности за родова еднаквост во музичкиот сектор како младински амбасадор и тренер. Дел е и од проектот „My City, My Voice“ на British Council, во рамки на кој настапува на фестивалот Women of the World во Истанбул, Турција. Член е на дуото „Алембик“ со кое учествува во авторскиот тим на националниот павиљон на Прашкото Квадриенале и настапува на голем број фестивали во Скопје и Белград, меѓу кои и Белградските Променади во големата сала на Коларац и фестивалите „Прво Па Женско“ и „PIN Конференција“ во МКЦ. Алембик е дел од колективот Гола Планина. Својот прв истоимен албум го издаваат во 2022. Прави музика за театар и филм и настапува со саундтрак во живо на 4 филма во рамки на првото издание на фестивалот на нем и класичен филм во организација на Кинотека на Македонија. Организатор и режисер е на фестивалите „Синестетика“, „Акустичен Доручек“ и „Skopje Space Jam“ (првиот музички фестивал во скопскиот планетариум), серијата концерти „Жена Творец“, посветени на женското музичко творештво, како и, за време на студентските денови, концертите „Монохроматика“, (дел од програмата на фестивалот ДММ), „Монолози“ (дел од програмата на фестивалот „Златна Лира“), како и серијата концерти „No Hay Banda“, посветени на филмската музика во соработка со ФДУ. Автор е на научната статија „Сценското дело на иднината: современиот перформативен феномен, неговиот развој и комуникација со публиката.“, објавена во четвртото издание на научното списание „Ars Academica“ и на трудот ELELORP 76: MUSICA NOVA MACEDONICA. Електроакустичната музика во Македонија, нејзиниот развој и карактеристика.“, презентиран во рамки на научната конференција на 42-то издание на манифестацијата „Струшка Музичка Есен“, издаден во официјалниот зборник на истото.

КОНТАКТ

+389 72307699

ivadamjanovski@gmail.com

Скопје

ivadamjanovski

ОБРАЗОВАНИЕ

2021 - 2025

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN -
UNIVERSITÀ DI TRENTO

- MA Master of Musicology
110/110

2021 -

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- магистерски студии по
Музичка Интерпретација и
Композиција, пијано

2014 - 2019

ФМУ, УКИМ, СКОПЈЕ

- дипломиран пијанист
- 9.86
- награда за најдобро
дипломиран студент за
2019/2020 год.

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

- English (C1) / TOEFL
- German (C1) / GOETHE
- Italian (B2) / PLIDA (B1)
- Serbian (B2)
- Turkish (B1)
- French (A2)

КОНТАКТИ ЗА ПРЕПОРАКА

Марија Ѓошевска

Guido Raschieri

Franz Comploi

Викторија Коларовска Гмирја

Контакт информациите ќе бидат споделени на Ваше барање